

Ако политичарот остане на сцената, тоа значи дека тој личи на тревата пиреј - ти ја косиш, а таа опстанува. Тоа значи дека кога најмногу го напаѓаш тој е најиздржлив и се шири, а кога мислиш дека го газиш тој се исправа.

Всушност, нели тоа е дел од историјата на македонскиот народ.

Во овој момент секој на секого плука, иако во т.н. процес "тужибаба" не се напаѓа човекот, туку институцијата која ја претставува, а тоа е Република Македонија.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



"СТАРИОТ ВОЛК" ПРЕЖИВЕА САМО ЗАТОА ШТО ИМАШЕ СРЕЌА - ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО, КИРО ГЛИГОРОВ

Прашањето за атентатите може да биде метафора за судбината на Македонците или слика за историската голгота на македонскиот народ.

Но, како поим тој со себе носи, крие или открива голема политичка, економска, разузнавачка, па дури ако сакате и криминална тежина.

Затоа атентатите не претставуваат македонска патентирана формула, или изум (иновација), туку одблесок на моментните, домашни политички услови. Меѓутоа, тој атак врз личност, врз системот на безбедноста, врз системот на Република Македонија, е и желба за остварување одредени геостратешки интереси на балканските земји и на светските воени сили и држави, чии идеи и концепти, благодарение на јатаците во земјава, созреваат во ова време и во овој простор. Тоа значи дека тајниот систем: инспиратор, организатор, извршител и јатак - функционира.

Во овој маѓепсан круг ги бараме не само причините за политичките поместувања и промени во Македонија, туку и во државите на Балканот, каде продефилираа неколку значајни личности, кои можеби во своите земји се прогласени за светци, бидејќи за јавноста тие мора да бидат безгрешни чеда, иако во основа, во нивната професионална политичка кариера можат да се пронајдат низа документи и аргументи за нивните диктаторски и националистички, па дури и шовинистички амбиции.

Во 1999 година, во Република Македонија допатувале двајца англиски инспектори, кои го истражувале разбојништвото врз нашата млада, а сега покојна Катерина Конева, која настрадала во предградието на Лондон, и врз неа било извршено разбојништво со сексуална злоупотреба. Англиските инспектори потенцираа дека увидот за злоставувањето на Катерина Конева траел ни повеќе ни помалку туку 23 дена. Што значи дека тие цели 23 дена го чешлале теренот и станот за крај да дојдат до драгоцен доказ (трага) од капиларни линии, кои воделе до можниот извршител.

Всушност, нивното дејствување ја одбележа најновата историја но, за жал, некои ги затекна природна смрт, а други, пак, беа цел на атентат - што сепак говори за фактот дека сè си има своја логика, или во настаните постои некаква политичка заднина.

СУДБИНАТА НА БАЛКАНСКИТЕ ЛИДЕРИ

Од 1990 година до денес на овие простори продефилираа многу политичари. Некои од нив веќе заминаа на оној свет, иако светската политичка сцена им подготвуваше зандана во Хаг. Имено, херојот на хрватската држава, претседателот Фрањо Туѓман, бил кандидат за Трибуналот, но меѓународните фактори знаеле за неговата болест, која долго време се криеше во јавноста. Исто така, и босанскиот претседател Алија Изетбеговиќ бил предмет на опсервација на хашките истражители, односно тој постојано бил придружуван и набљудуван од страна на тајните странски разузнавачки служби, но болеста им ги нарушила аршините, кои требаа подеднакво да бидат распределени на Исток и на Запад. Во контекст на ова беше и судбината на српскиот "вожд" Слободан Милошевиќ, кој не успеа да го издржи ритамот и притисокот на Карла дел Понте. Ако денес тој беше жив ќе откриеше многу нешта - кој го грицкал Балканот, кој ја извојувал независноста на Хрватска, кој ја создаде и ја возобнови Босна и Херцеговина, чии три ентитети, прво

ДОДЕКА ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ КОПААТ ГРОБОВИ, САМО ПИРЕЈОТ ОПСТАНУВА



ПРОЕВРОПСКИОТ СРПСКИ ПРЕМИЕР, ЗОРАН ЃИНЃИЌ Е ЖРТВА НА НАЦИОНАЛИСТИЧКИТЕ И НА КРИМИНАЛНИТЕ СТРУИ ВО СРБИЈА, НО И НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО

се испотепаа и се измасакрираа меѓу себе, а дури потоа, некои други политичари се обидоа преку "Дејтон" да го замачкаат геноцидот врз неволното муслиманско население, кој го поддржаа одредени воени лидери на босанските Срби. Ова прашање не е одговорено, исто како и тоа за злосторствата на босанските муслимански генерали врз српското население. Така, во подготвувањето на босанскиот лонец учествуваа многу фактори. Во основа тоа значи дека босанскиот лонец не само што бил лиен на Романија или на Требевиќ, туку и постојано полнет со мирудии од странство, кои всушност ги раскараа три-те нации во БиХ.

Жртва на таквата политика беше и премиерот на Србија, Зоран Ѓинѓиќ, кој е убиен од Србин, но и до овој момент не е откриена политичката позадина на убиството, која води кон одредени актуелни личности во Белград и пошироко. Во завршните зборови на заменик-јавниот обвинител, како и на адвокатите на ужаленото семејство се посочува на тоа дека во атентатот учествувале домашни полициско-безбедносни сили, кои во содејство со одредени странски и разузнавачки сили го убиле Ѓинѓиќ со три специјални куршуми. Официјалните органи признаваат само два куршума како доказ, додека сведоците потенцираат дека слушнале три истрели, при што како материјален доказ недостасуваат панталоните на премиерот, за каде што се верува дека завршил третиот куршум.

При тоа, обезбедувањето направило намерна или ненамерна грешка, односно целиот српски безбедносен систем бил хаотичен или координиран за да исчезнат значајни докази. Овие прашања долго време ќе останат енигма, би-

дејќи инкриминираните политички сили, кои потекнуваат од времето на режимот на Милошевиќ, сè уште се на власт или ја делат власта не само со демократите, туку и со одредени ради-

Прашањето дали екскапетанот Зоран Шаклев бил involвиран во неуспешниот атентат врз претседателот Киро Глигоров многу брзо беше одговорено, бидејќи лицето кое било вpletкано во случајот се користело за јавна манипулација. Имено, од денешен аспект може да се констатира дека тој наивно бил изманипулиран од сите, кои го товареле или го поврзувале со настанот. Според сите анализи, играчот бил неискусен поранешен офицер на ЈНА, во кого, во тој период, Службата немала доверба. Затоа што тие кои раководеле со неа не се изјасниле дали се за ЈНА или за македонската армија (АРМ). Разузнавачите кои во тој период ја воделе СБИР, меѓусебно се тестирале кој е за Македонија, а кој за Белград.

кални политички сили. Во кругот се involвирани и одредени тајни странски служби, кои му го ископаа гробот на проевропскиот српски премиер. Во последно време се истакнува прашањето дали германската тајна служба БНД го жртвуваше својот пулен, или затаи координацијата со српските органи, кои останаа во тесна соработка со соработниците на Милошевиќ, но и со моќните криминални структури, како што е Земунскиот клан. Ова прашање нема брзо да биде одговорено, бидејќи официјалната полициска истрага ("САБЉА") предвреме била запрена, при што лидерот на кланот со прекар Шиптар бил убиен, а Легија, пак, останал жив. Што тоа Милорад Улемек - Легија чува, па така си го спаси животот? Уште долго време контроверзните исказни докази ќе бидат недопрени, или ќе бидат недостапни за политичка анализа. Затоа во овој "Бермудски триаголник" исчезнуваат имињата на балканските политичари и на мотивите за Ѓинѓиќевото убиство. Сè тоа доволно зборува за комплексноста на прашањето. Имено, на оваа почва се судрија интересите на европската и на американската политика.

ЕМОТИВНА ИЛИ ДРУГА ПРЕСИЈА

Ваквиот чин фрла сенка и врз судбината на македонските претседатели кои, исто така, го пробаа стапот. Со ова се потврдува фактот дека ретроградните сили многу се силни на Балканот, бидејќи се претпоставува дека учествуваа во создавањето на дилемата: зошто

ров. Оттогаш до денес мистериозно се провлекуваат низа индикации, сомневања, за начелниците, за организаторите, за извршителите и за јатаците на неуспешниот атентат врз првиот македонски претседател по осамостојувањето на Република Македонија. Во овој временски период околу 15 лица, учесници во истражниот процес, или лица кои имале допирни точки со случајот мистериозно исчезнале. Зошто? Некои велат дека тоа е емотивна реакција на настанот, но сепак другите коментираат



ВОЗИЛОТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ГЛИГОРОВ БЕШЕ УНИШТЕНО СО ЕКСПЛОЗИВ, КОЈ БЕШЕ АКТИВИРАН СО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Атентатот врз претседателот Киро Глигоров секогаш е актуелен, бидејќи не е разјаснет. Дали тоа некому му одговара?

Според тогашното официјално соопштение на МВР, експлозивот настанал во една касарна. Но, тогаш во Македонија таков не се произведувал, најверојатно бил донесен од надвор. Меѓутоа, ова прашање никогаш не било прецизно одговорено, иако тогашниот министер за внатрешни работи, Љубомир Фрчкоски, посочуваше дека експлозивот бил од АРМ (ЈНА). Ваквиот заклучок се базирал на фактот дека таков експлозив користела поранешната ЈНА.

падна авионот на македонскиот претседател Борис Трајковски? Или, ако се вратиме 12 години наназад, на 5 октомври 1995 година се случи неуспешниот атентат врз претседателот Киро Глиго-

"малку морген, ги лапна нокта". Поради тоа, македонската дилема продолжува да се развива, бидејќи - според нашите консултанти - постоело хаотично истражно дејствие, односно увидот на истото на настанот "наводно" се правел под емотивна пресија.

Во првиот оперативен зафат направени се неколку стратешки криминалистичко истражни грешки. Што значи дека наместо да се отворела офанзивна активност на полицијата, таа била нарушена. Во една истрага основно правило е, кога се истражува кривично-правен предмет треба да се има квалитетен увид на лице место. Но, при истрагата за атентатот на Глигоров - потенцираат стручњаците - увидот на лице место бил нарушен. Што било грешно? Првиот правилен увид бил направен откако дошле германските и американските служби да помагаат во вршењето на истрагата.

Значи, со еден збор ако се преземеше офанзивна активност на македонската полиција, да се блокира градот Скопје или државата итн. ќе се дошло до квалитетни информации, кои воделе во насока на вистинските сторители. Имено, бил погазен универзалниот принцип на

